

Врз основа на член 28 став (2), член 30 став (1) и член 45 став (1) точка (1) од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија,, бр.145/10, 136/11, 41/14, 53/16, 83/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ 208/24 и 16/25), Комисијата за одлучување по прекршок при Комисијата за заштита на конкуренцијата во состав М-р Борче Размоски–Претседател, М-р Малинка Силјановска Николиќ, Александар Тргачевски, Никола Трајчевски и Valon Elezi-членови, постапувајќи во постапката поведена по службена должност со заклучок ПП бр.09-54/2 од 05.03.2025 година против АЛФЕР Бетаилигунгс ГмбХ со регистрирано седиште на ц/оалфер-алуминиум Гезелшафт мбХ, Индустриштр.7, 79793 Вутешинген, Германија, (со поранешен назив: Мондштајн 511. ГмбХ, со регистрирано седиште на Инзелкамерштрассе 10, 82008 Унтерхахинг, Минхен, Германија, застапувано од полномошник Љупка Новеска Андонова, адвокат од Скопје, на седницата одржана на 22.07.2025 година го донесе следното

РЕШЕНИЕ

- 1) Се утврдува дека АЛФЕР Бетаилигунгс ГмбХ (со поранешен назив: Мондштајн 511. ГмбХ), со регистрирано седиште на Инзелкамерштрассе 10, 82008 Унтерхахинг, Минхен, Германија застапувано од полномошник Љупка Новеска Андонова, адвокат од Скопје како претпријатие кое стекнало контрола над алфер-алуминиум ГмбХ со регистрирано седиште на Индустриаштрассе 7, 79793 Вутешинген, Германија, иако согласно член 15 од Законот за заштита на конкуренцијата било должно до Комисијата за заштита на конкуренцијата да достави известување за концентрација по 1 декември 2023 година, кога бил склучен договор за купопродажба на удели со правна сила на план за инсолвентност, а пред нејзиното спроведување односно пред 04.03.2024 година, истото не поднело известување за концентрација во наведениот период, со што сторило прекршок од член 60 став (1) точка 1) од Законот за заштита на конкуренцијата за што му се изрекува санкција - глоба во износ од 49.500,00.денари што претставува 0,0021% од вредноста на вкупниот годишен приход на АЛФЕР Бетаилигунгс ГмбХ (со поранешен назив Мондштајн 511. ГмбХ) остварен во 2023 година како година која и претходи на концентрацијата.
- 2) Се утврдува дека АЛФЕР Бетаилигунгс ГмбХ (со поранешен назив: Мондштајн 511. ГмбХ), со регистрирано седиште на Инзелкамерштрассе 10, 82008 Унтерхахинг, Минхен, Германија застапувано од полномошник Љупка Новеска Андонова, адвокат од Скопје како претпријатие кое стекнало контрола над алфер-алуминиум ГмбХ со регистрирано седиште на Индустриаштрассе 7, 79793 Вутешинген, Германија иако согласно член 18 став (1) од Законот не смеело да ја спроведе концентрацијата пред 28.03.2024 година, како ден кога Комисијата донела решение со кое се утврдува дека предметната концентрација е во согласност со Законот, АЛФЕР Бетаилигунгс ГмбХ (со поранешен назив Мондштајн 511. ГмбХ) официјално извршил упис на трансакцијата на ден 04.03.2024 година, со што сторило прекршок од член 60 став (1) точка 2) од Законот за што му се изрекува санкција - глоба во износ од 49.500,00 денари што претставува околу 0,0021% од вредноста на вкупниот годишен приход на АЛФЕР Бетаилигунгс ГмбХ (со

поранешен назив Мондштајн 511. ГмбХ) остварен во 2023 година (пресметани согласно член 16 од Законот) како година која и претходи на концентрацијата.

- 3) За прекршокот од точка 1) и 2) од ова решение на АЛФЕР Бетаилигунгс ГмбХ (со поранешен назив: Мондштајн 511. ГмбХ), со регистрирано седиште на Инзелкамерштрассе 10, 82008 Унтерхахинг, Минхен, Германија застапувано од полномошник Љупка Новеска Андонова, адвокат од Скопје согласно член 27 од Законот за прекршоците („Службен весник на РМ“ бр.124/15), му се изрекува единствена санкција -глоба во износ од 99.000 денари, што претставува 0,0042% од вредноста на вкупниот годишен приход на АЛФЕР Бетаилигунгс ГмбХ (со поранешен назив: Мондштајн 511. ГмбХ), остварен во 2023 година како година која и претходи на концентрацијата.
- 4) Глобата од точка 3) од ова решение, сторителот на прекршокот е должен да ја плати во рок од 30 дена од денот на правосилноста на решението на трансакциска сметка на налогопримач: 100-0000000630-95, уплатна сметка: 840xxx¹07337 - глоби за сторени прекршоци од областа во надлежност на Комисијата за заштита на конкуренцијата, со приходна шифра 722139 и програма 00, налогопримач - Министерство за финансии, банка на примач – НБРМ и до Комисијата за одлучување по прекршок при Комисијата за заштита на конкуренцијата да достави доказ/примерок од извршената уплата на глобата во рок од 15 дена од извршената уплата. Неплатената глоба или ненавремено платената глоба, ќе се наплати по присилен пат. Тужбата го одлага извршувањето на решението.

Образложение

Постапувајќи по поднесеното известување за концентрација, Комисијата за заштита на конкуренцијата (во понатамошниот текст: Комисијата) до Комисијата за одлучување по прекршок при Комисијата за заштита на конкуренцијата (во понатамошниот текст: КОП) на 23.05.2024 година достави допис бр. 09-22/1, со цел КОП да утврди дали во наведениот предмет евентуално е сторен прекршок од член од член 60 став (1) точка 1) и /или 60 став (1) точка 2) од Законот.

КОП на 05.03.2025 година по службена должност донесе заклучок ПП бр.09-54/1 за поведување на прекршочна постапка против Мондштајн 511. ГмбХ (Mondstein 511. GmbH), со регистрирано седиште на Инзелкамерштрассе 10, 82008 Унтерхахинг, Минхен, Германија, заради неподнесување на известување за концентрација согласно член 15 од Законот за заштита на конкуренцијата, што претставува прекршок од член 60 став (1) точка 1) од Законот за заштита на конкуренцијата и заради спроведување на концентрација спротивно на член 18 став (1) од Законот за заштита на конкуренцијата, што претставува прекршок од член 60 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.

Со заклучокот за поведување на прекршочна постапка КОП го задолжи Мондштајн 511. ГмбХ (Mondstein 511. GmbH) согласно член 40 од Законот, да достави: доказ кога е спроведена трансакцијата со која Мондштајн 511. ГмбХ (Mondstein 511. GmbH),

¹ Се наведува ознаката на општината согласно Списокот на општини со ознаки во Република Македонија, кој е составен дел на Упатството за начинот на евидентирање, распоредување и поврат на јавните приходи (Службен весник на Р.М. бр.8/06)

Германија стекнал самостојна контрола над алфер-алуминиум ГмбХ (alfer-aluminium GmbH) и податок за вкупно остварени приходи од Мондштајн 511. ГмбХ (Mondstein 511. GmbH), Германија во 2023 година, пресметани согласно член 16 од Законот за заштита на конкуренцијата, односно вкупниот приход кој се состои од износите остварени со продажбата на стоки произведени во редовното работење на претпријатието, како и од износите од услугите што претпријатието ги дава во своето редовно работење, а остварени во деловната година што и претходи на концентрацијата, по одземање на продажните рабати (попусти) и на данокот на додадена вредност и другите јавни давачки директно поврзани со приходот, ако еден од учесниците е поврзано претпријатие во смисла на одредбите од Законот за заштита на конкуренцијата, при пресметувањето на неговиот вкупен приход, сите претпријатија што се поврзани на таков начин ќе се третираат како едно претпријатие, при што кога се пресметува вкупниот приход на поврзаните претпријатија нема да се земат предвид износите остварени од продажбите на стоки и/или давањето на услуги помеѓу нив.

Со допис ПП бр.09-54/3 од 05.03.2025 година КОП го извести полномошникот на Мондштајн 511. ГмбХ (Mondstein 511. GmbH) во управна постапка бр.08-59 од 28.03.2024 година со цел да ја информира КОП во врска со доставеното полномошно од страна на Мондштајн 511. ГмбХ (Mondstein 511. GmbH) доставено во горенаведениот предмет, дали истото ги овластува и за прием на писмената во прекршочната постапка.

Со допис ПП бр.09-54/4 од 04.04.2025 година, адвокат Љупка Новеска Андонова достави полномошно за застапување во прекршошна постапка за Мондштајн 511. ГмбХ (Mondstein 511. GmbH).

Со дописот полномошникот на Мондштајн 511. ГмбХ (Mondstein 511. GmbH) ја извести КОП дека истиот има нов назив, и тоа -АЛФЕР Бетаилигунгс ГмбХ, со ново регистрирано седиште на ц/оалфер-алуминиум Гезелшафт мбХ, Индустриштр.7, 79793 Вутешинген, Германија.

Со допис ПП бр. 09-54/5 од 10.04.2025 година АЛФЕР Бетаилигунгс ГмбХ достави одговор на наведениот заклучок на КОП.

На ден 09.05.2025 година КОП донесе Прелиминарно известување за утврдена фактичка состојба ПП бр. 09-54/6.

Прелиминарното известување за утврдена фактичка состојба е доставено со пропратно писмо ПП бр.09-54/7 од 09.05.2025 година.

Со допис ПП бр. 09-54/8 од 28.05.2025 година АЛФЕР Бетаилигунгс ГмбХ се произнесе по доставеното Прелиминарно известување за утврдена фактичка состојба.

На ден 05.06.2025 година КОП донесе Конечно известување за утврдена фактичка состојба ПП бр. 09-54/9.

Конечното известување за утврдена фактичка состојба е доставено со пропратно писмо ПП бр.09-54/10 од 09.06.2025 година.

Врз основа на анализа на доставените податоци и документи КОП во досегашната постапка по предметот, ја утврди следната фактичка состојба:

Согласно член 15 од Законот за заштита на конкуренцијата (во понатамошниот текст: Законот) на ден 05.03.2024 година, до Комисијата е доставено известување за концентрација од страна Мондштајн 511. ГмбХ (Mondstein 511. GmbH), со регистрирано седиште на Инзелкамерштрассе 10, 82008 Унтерхахинг, Минхен, Германија, со која Мондштајн 511. ГмбХ, стекнал контрола над алфер-алуминиум ГмбХ (alfer-aluminium GmbH), со регистрирано седиште на Индустриаштрассе 7, 79793 Вутушинген, Германија, Контролата, се стекнува преку внесување на основна главнина во процес на реструктурирање при инсолвентност.

Согласно член 12 став (1) точка 2) алинеа 2 од Законот, концентрација настанува со промена на контролата на долгорочна основа, а особено како резултат на стекнување на директна или индиректна контрола на целото или делови од едно или повеќе други претпријатија од едно или повеќе лица кои веќе контролираат најмалку едно претпријатие.

Пред концентрацијата, Алфер Групата се соочила со криза во ликвидноста на почетокот од вториот квартал од 2022 година. Кон крајот на април 2023 година, алфер-алуминиум ГмбХ има поднесено барање за отворање на постапка за инсолвентност со самоуправување пред локалниот суд во Валдсхут-Тинген, по што било пристапено до СОЛ Капитал Менаџмент како дел од процесот на инвестирање.

Мондштајн 511. ГмбХ е во сопственост на СОЛ-Драј ЕуВЕКА ГмбХ & приватен капитален фонд. Мондштајн 511. ГмбХ е под крајна контрола и управувано од СОЛ Капитал Менаџмент ГмбХ.

На 1 декември 2023 година, бил склучен договор за купопродажба на удели со правна сила на план за инсолвентност, кој бил одобрен од страна на одборот на доверители на 21 декември 2023 година, подоцна и одобрен од стечајниот суд.

Согласно горенаведеното предметната концентрација била спроведена на 04.03.2025 година.

Согласно член 14 став (1) точка 1) и 2) од Законот, известување за концентрација до Комисијата се поднесува ако заедничкиот вкупен годишен приход на сите претпријатија учесници, остварен со продажба на стоки и/или услуги на светскиот пазар, го надминува износот од 10 милиони евра во денарска противвредност, по курсот на денот на составување на годишната пресметка, остварен во деловната година што и претходи на концентрацијата, при што најмалку еден учесник мора да биде регистриран во Република Северна Македонија и/или заедничкиот вкупен годишен приход на сите претпријатијата учесници во концентрацијата остварен со продажба на стоки и услуги во Република Северна Македонија го надминува износот од 2,5 милиони евра во денарска противвредност.

На светскиот пазар во 2023 година, СОЛ Капитал Менаџмент има остварено вкупни приходи во износ од 37,8 милиони евра, односно 2.324.700.000 денари, остварен целосно преку ПОЛАР Групата (POLAR Group), без било каков приход остварен во Северна Македонија.

На светскиот пазар во 2023 година, Целно друштво Алфер Групата има остварено вкупни приходи во износ од 60,9 милиони евра, односно 3,745,350,000 милиони денари, додека

во Република Северна Македонија има остварено вкупен приход од 3,9 милиони евра, односно 239,850,000 денари.

алфер-алуминиум ГмбХ, има регистрирано присуство во Северна Македонија преку неговото зависно друштво во целосна сопственост ФЕРАЛ Механика ДООЕЛ Скопје, со регистрирано седиште на ул. Перо Наков бр. 144, 1000 Скопје, Република Северна Македонија („ФЕРАЛ“). ФЕРАЛ Механика ДООЕЛ Скопје, произведува широка палета на производи, како што се:

- Алати: полупроизводи, шипки со метрички навој, листови итн.;
- Градежни материјали: суви градежни профили, плинтуси и профили за поставување на подни облоги како паркет, ламинат, плочки и ПВЦ; и
- Ред и складирање: куки, шини итн.

Од наведеното, неспорно е дека биле исполнети условите за известување за концентрација од член 14 став (1) точка 1) и 2) од Законот, па согласно истиот член морало да биде поднесено известување за концентрација до Комисијата.

Согласно член 15 став (1) од Законот учесниците во коцентрацијата се должни до Комисијата да достават известување за концентрација пред нејзиното спроведување. Неподнесување на известување за концентрација согласно член 15 став (1) од Законот претставува прекршок од член 60 став (1) точка 1) од Законот.

Согласно член 15 став (3) од Законот, известување за концентрација поднесува лице, односно претпријатие кое стекнува контрола над цело или дел од едно или повеќе претпријатија, во овој случај Мондштајн 511. ГмбХ стекнале контрола над алфер-алуминиум ГмбХ.

Од горенаведено неспорно е дека постоела обврска за Мондштајн 511. ГмбХ и алфер-алуминиум ГмбХ да достави до Комисијата известување за концентрација пред нејзиното спроведување.

Известувањето за наведената концентрација до Комисијата Мондштајн 511. ГмбХ го доставил по спроведувањето на концентрацијата односно на ден 05.03.2024 година

Во известувањето за концентрација е наведено дека: „ Мондштајн 511. ГмбХ не успеал навремено да ја извести Комисијата за Предложената трансакција затоа што Учесниците не знаеле дека од стекнувањето на контрола над алфер-алуминиум ГмбХ преку внесување на основна главнина во процес на реструктурирање при инсолвентност произлегува обврска за поднесување на известување за концентрација во Северна Македонија. Кратко по затворањето, Мондштајн 511. ГмбХ има дознаено за својата обврската да ја извести Комисијата за Трансакцијата согласно со Законот за заштита на конкуренцијата. Мондштајн 511. ГмбХ веднаш го задолжи својот полномошник да го подготви Известувањето, започна со собирање на потребната документација за комплетирање на Известувањето и го задолжил полномошникот да го поднесе Известувањето. Оттука, Мондштајн 511. ГмбХ го поднесува ова Известување во најкраток можен рок, со оглед на сите горенаведени околности“.

Комисијата решението со кое се утврдува дека наведената концентрација е во согласност со одредбите од Законот го донесе на 01.04.2024 година.

Согласно член 18 став (1) од Законот, концентрацијата не смее да се спроведе ниту пред да биде поднесено известување за истата до Комисијата, ниту по поднесувањето на известувањето, се додека не биде донесено решение дека концентрацијата е во согласност со одредбите од Законот. Спроведување на концентрација спротивно на член 18 став (1) од Законот претставува прекршок од член 60 став (1) точка 2) од Законот.

Оттука, АЛФЕР Бетаилигунгс ГмбХ (со поранешен назив Мондштајн 511. ГмбХ) како стекнувач на контрола над алфер-алуминиум ГмбХ иако согласно член 15 од Законот било должно до Комисијата да достави известување за концентрација по 1 декември 2023 година, кога бил склучен договор за купопродажба на удели со правна сила на план за инсолвентност, а пред нејзиното спроведување односно пред 04.03.2024 година, истото не поднело известување за концентрација во наведениот период, со што сторило прекршок од член 60 став (1) точка 1) од Законот.

На АЛФЕР Бетаилигунгс ГмбХ ќе му се изрече прекршочна санкција – глоба во износ до 10% од вредноста на вкупниот годишен приход остварен во деловната година што и претходи на концентрацијата пресметан согласно член 16 од Законот, односно вкупниот приход кој се состои од износите остварени со продажбата на стоки произведени во редовното работење на претпријатието, како и од износите од услугите што претпријатието ги дава во своето редовно работење, а остварени во деловната година што и претходи на концентрацијата, по одземање на продажните рабати (попусти) и на данокот на додадена вредност и другите јавни давачки директно поврзани со приходот. Ако еден од учесниците е поврзано претпријатие во смисла на одредбите од Законот за заштита на конкуренцијата, при пресметувањето на неговиот вкупен приход, сите претпријатија што се поврзани на таков начин ќе се третираат како едно претпријатие, при што кога се пресметува вкупниот приход на поврзаните претпријатија нема да се земат предвид износите остварени од продажбите на стоки и/или давањето на услуги помеѓу нив.

Мондштајн 511. ГмбХ (сегашен назив АЛФЕР Бетаилигунгс ГмбХ) е во сопственост на СОЛ-Драј ЕуВЕКА ГмбХ & Ко КГ (SOL-Drei EuVECA GmbH & Co KG), приватен капитален фонд („СОЛ-Драј“)

Мондштајн 511. ГмбХ (сегашен назив АЛФЕР Бетаилигунгс ГмбХ) е друштво со ограничена одговорност основано во мај 2023 година како друштво со посебна намена, Мондштајн е под крајна контрола и управувано од СОЛ Капитал Менаџмент ГмбХ (SOL Capital Management GmbH), со регистрирана адреса на Мулвалдплатц 3/Топ 9, 1040 Виена, Австрија и регистрирано под регистарски број 554999а („СОЛ Капитал Менаџмент“), друштвото кое управува со ПК Фондот.

АЛФЕР Бетаилигунгс ГмбХ заедно со СОЛ-Драј и СОЛ Капитал Менаџмент во 2023 година оствариле вкупно приход во износ од 37,8 милиони евра² односно 2.324.700.000 денари, (вкупниот годишен приход остварен во деловната година што и претходи на концентрацијата пресметан согласно член 16 од Законот).

² Годишен финансиски извештај за 2023 година на АЛФЕР Бетаилигунгс ГмбХ заедно со СОЛ-Драј и СОЛ Капитал Менаџмент

Во утврдувањето на износот на глобата, согласно член 64 од Законот, КОП ќе ги земе во предвид тежината на прекршокот, времетраењето на прекршокот и степенот на нарушеност на конкуренцијата и последиците предизвикани од прекршокот. КОП при одмерување на глобата, најпрво определува основен износ на глобата, а потоа истиот го прилагодува, земајќи ги во предвид олеснителните или отежнителните околности. Дополнително, КОП може да го зголеми износот на глобата заради постигнување на одвратувачки ефект.

При одмерување на глобата КОП ги зема во предвид следните олеснителни околности:

- Комисијата со решението бр. 08-59 од 28.03.2024 година, утврди дека наведената концентрација е во согласност со одредбите од Законот, па оттука со спроведувањето на концентрацијата не е нарушена конкуренцијата и не се предизвикани последици по конкуренцијата на релевантниот пазар;
- АЛФЕР Бетаилигунгс ГмбХ (со претходен назив: Мондштајн 511. ГмбХ) доброволно ја информира Комисијата за концентрацијата поднесувајќи известување за концентрација бр. 08-59 од 05.03.2024 година,
- АЛФЕР Бетаилигунгс ГмбХ (со претходен назив: Мондштајн 511. ГмбХ) ефективно соработуваше со КОП за време на постапката.

Врз основ на горенаведеното КОП утврди дека АЛФЕР Бетаилигунгс ГмбХ (со поранешен назив Мондштајн 511. ГмбХ) како претпријатие кое стекнало контрола над алфер-алуминиум ГмбХ, иако согласно член 15 од Законот било должно до Комисијата да достави известување за концентрација по 1 декември 2023 година, кога бил склучен договор за купопродажба на удели со правна сила на план за инсолвентност, а пред нејзиното спроведување односно пред 04.03.2024 година, истото не поднело известување за концентрација во наведениот период, со што сторило прекршок од член 60 став (1) точка 1) од Законот за што му се изрекува санкција - глоба во износ од 49.500 денари што претставува 0,0021% од вредноста на вкупниот годишен приход на АЛФЕР Бетаилигунгс ГмбХ (со поранешен назив Мондштајн 511. ГмбХ) остварен во 2023 година како година која и претходи на концентрацијата.

Согласно член 18 став (1) од Законот, концентрацијата не смее да се спроведе ниту пред да биде поднесено известување за истата до Комисијата, ниту по поднесувањето на известувањето, се додека не биде донесено решение дека концентрацијата е во согласност со одредбите од Законот.

КОП утврди дека концентрацијата е спроведена на 04.03.2024 година, односно пред да биде поднесено известувањето до Комисијата (известување до комисијата било поднесено на 05.03.2024 година) и без да биде донесено решение од Комисијата (решението Комисијата го донела на 28.03.2024 година), односно АЛФЕР Бетаилигунгс ГмбХ (со поранешен назив-Мондштајн 511. ГмбХ, постапил спротивно на член 18 став (1) од Законот.

Спроведување на концентрација спротивно на член 18 став (1) од Законот претставува прекршок од член 60 став (1) точка 2) од Законот.

Полномошникот на АЛФЕР Бетаилигунгс ГмбХ до КОП приложи извод од германскиот трговски регистар од 02.04.2025 година, во кој во регистрација е заведено дека уписот на спроведувањето на трансакцијата која произлегува од нотарскиот кат за зголемување на

основната главнина на алфер-алуминиум согласно планот за несолвентност од 23.11.2023 година, кој претставува основа за стекнувањето на основната главнина во алфер-алуминиум од страна на Мондштајн 511, односно како правна основа на концентрацијата одобрена од страна на Комисијата за заштита на конкуренцијата со решение УП бр.08-59 од 28.03.2024 година и истиот како што е наведено погоре е официјално извршен на 04.03.2024 година. Мондштајн 511 ја известил Комисијата за предметната концентрација наредениот ден на 05.03.2024 година.

КОП утврди дека времетраењето на прекршокот од член 60 став (1) точка 2) од Законот е од 04.03.2024 година како ден кога официјално е извршен уписот на трансакцијата и истиот траел до 28.03.2024 година кога Комисијата донела решение за оценка на предметната концентрација. Врз основа на ова, периодот во кој траел прекршокот **изнесува 24 дена.**

За сторениот прекршок на АЛФЕР Бетаилигунгс ГмбХ ќе му се изрече прекршочна санкција – глоба во износ до 10% од вредноста на вкупниот годишен приход остварен во деловната година што и претходи на концентрацијата пресметан согласно член 16 од Законот, *односно вкупниот приход кој се состои од износите остварени со продажбата на стоки произведени во редовното работење на претпријатието, како и од износите од услугите што претпријатието ги дава во своето редовно работење, а остварени во деловната година што и претходи на концентрацијата, по одземање на продажните рабати (попусти) и на данокот на додадена вредност и другите јавни давачки директно поврзани со приходот. Ако еден од учесниците е поврзано претпријатие во смисла на одредбите од Законот за заштита на конкуренцијата, при пресметувањето на неговиот вкупен приход, сите претпријатија што се поврзани на таков начин ќе се третираат како едно претпријатие, при што кога се пресметува вкупниот приход на поврзаните претпријатија нема да се земат предвид износите остварени од продажбите на стоки и/или давањето на услуги помеѓу нив.*

АЛФЕР Бетаилигунгс ГмбХ заедно со СОЛ-Драј и СОЛ Капитал Менаџмент во 2023 година оствариле вкупно приход во износ од 37,8 милиони евра, односно 2.324.700.000 денари, (вкупниот годишен приход остварен во деловната година што и претходи на концентрацијата пресметан согласно член 16 од Законот).

При утврдувањето на износот на глобата, согласно член 64 од Законот, КОП ќе ги земе во предвид тежината на прекршокот, времетраењето на прекршокот и степенот на нарушеност на конкуренцијата и последиците предизвикани од прекршокот. КОП при одмерување на глобата, најпрво определува основен износ на глобата, а потоа истиот го прилагодува, земајќи ги во предвид олеснителните или отежнителните околности. Дополнително, КОП може да го зголеми износот на глобата заради постигнување на одвратувачки ефект.

-Комисијата со решението бр. 08-59 од 28.03.2024 година, утврди дека наведената концентрација е во согласност со одредбите од Законот, па оттука со спроведувањето на концентрацијата не е нарушена конкуренцијата и не се предизвикани последици по конкуренцијата на релевантниот пазар;

- АЛФЕР Бетаилигунгс ГмбХ (со претходен назив: Мондштајн 511. ГмбХ) доброволно ја информира Комисијата за концентрацијата поднесувајќи известување за концентрација бр. 08-59 од 05.03.2024 година,

- АЛФЕР Бетаилигунгс ГмбХ (со претходен назив: Мондштајн 511. ГмбХ) ефективно соработуваше со КОП за време на постапката.

Врз основ на горенаведеното КОП утврди дека АЛФЕР Бетаилигунгс ГмбХ (со поранешен назив Мондштајн 511. ГмбХ) како претпријатие кое стекнало контрола над алфер-алуминиум ГмбХ иако согласно член 18 став (1) од Законот не смеело да ја спроведе концентрацијата пред 28.03.2024 година, како ден кога Комисијата донела решение со кое се утврдува дека предметната концентрација е во согласност со Законот, АЛФЕР Бетаилигунгс ГмбХ (со поранешен назив Мондштајн 511. ГмбХ) официјално извршил упис на трансакцијата на ден 04.03.2024 година, односно упис на спроведувањето на трансакцијата која произлегува од нотарскиот кат за зголемување на основната главнина на алфер-алуминиум согласно планот за несолвентност од 23.11.2023 година, кој претставува основа за стекнувањето на основната главнина во алфер-алуминиум од страна на Мондштајн 511, односно како правна основа на концентрацијата, со што сторило прекршок од член 60 став (1) точка 2) од Законот за што му се изрекува санкција - глоба во износ од 49.500 денари што претставува околу 0,0021% од вредноста на вкупниот годишен приход на АЛФЕР Бетаилигунгс ГмбХ (со поранешен назив Мондштајн 511. ГмбХ) остварен во 2023 година (пресметани согласно член 16 од Законот) како година која и претходи на концентрацијата.

Согласно член 27 став (1) од Законот за прекршоците - Ако сторителот со едно дејствие или со повеќе дејствија сторил повеќе прекршоци, но не е донесена одлука за прекршок, претходно ќе се утврди санкцијата за секој одделен прекршок, а потоа ќе се изречат како единствена санкција сите така утврдени санкции.

Согласно член 27 став (2) од Законот за прекршоците - Ако за повеќе прекршоци сторени во стек е утврдена глоба ќе се изрече единствена санкција што е еднаква на збирот на одделно утврдената глоба, која не може да го надмине законскиот максимум на глобата пропишана со закон.

Оттука, КОП на АЛФЕР Бетаилигунгс ГмбХ (со поранешен назив Мондштајн 511. ГмбХ) согласно член 27 од Законот за прекршоците, му изрекува единствена санкција во износ од 99.000 денари, што претставува 0,0042% од вредноста на вкупниот годишен приход на АЛФЕР Бетаилигунгс ГмбХ (со поранешен назив Мондштајн 511. ГмбХ) за 2023 година како година која и претходи на концентрацијата.

КОП не го прифаќа ставот на АЛФЕР Бетаилигунгс ГмбХ дека во конкретниот предмет постои прекршок само од член 60 став (1) точка 1) од Законот, односно дека не постои прекршок од член 60 став (1) точка 2) од Законот, бидејќи прекршок од член 60 став (1) точка 2) од Законот постои само кога е поднесено известување но концентрацијата е спроведена пред донесување на решение од Комисијата.

Имено КОП истакнува дека е точно дека доколку концентрацијата е спроведена пред да се поднесе известување, тоа значи и дека е спроведена пред Комисијата да донесе решение за одобрување/неодобрување на концентрацијата. Меѓутоа Законот не прави хиерархија помеѓу овие два прекршока и предвидува изрекување на одвоена глоба за секој од наведените прекршоци. Имено член 15 став (1) и член 18 став (1) од Законот претставуваат независни одредби, едната предвидува обврска за сторување, додека другата предвидува обврска за несторување.

Законот за заштита на конкуренцијата е усогласен со Регулативата на Советот на Европската комисија бр.139/2004 и согласно член 3 став (3) од Законот „Во оцена на облиците на нарушување на конкуренцијата кои можат да имаат влијание на трговијата меѓу Република Македонија и Европските заедници, согласно со членот 69 од Спогодбата за стабилизација и асоцијација меѓу Република Македонија и Европските заедници и нејзините земји членки, на соодветен начин се применуваат критериумите кои произлегуваат од правилната примена на правилата за конкуренција во Европската Унија“. Во конкретниот случај КОП се водеше меѓу другото и од Пресуда на Судот на Правдата во предметот Ц-10/18П од 4.03.2020 година³.

Заради сето горе наведено се одлучи како во диспозитивот на ова решение.

Правна поука: Против ова решение може да се поднесе тужба за поведување на управен спор пред надлежен суд во рок од осум (8) дена од денот на приемот на ова решение. Тужбата го одлага извршувањето на решението.

КОМИСИЈАТА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈА
КОМИСИЈА ЗА ОДЛУЧУВАЊЕ ПО ПРЕКРШОК
Претседател
М-р Борче Размоски

³ Пресуда на Судот на Правдата во предметот Ц-10/18П од 4.03.2020 година (Judgment of the Court (Fourth Chamber) of 4 March 2020 in Case C-10/18 P, - Mowi ASA (Formerly Marine Harvest ASA) vs European Commission